

XIII МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ НЕМО КУП 2017



Ни претставува задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар XIII НЕМО КУП 2017. Пливачкиот клуб Делфин од Скопје е повторно домаќин и организатор на пливачкиот натпревар XIII НЕМО КУП 2017 кој и оваа година се одржува на Олимпискиот Базен Центар Скопје со полн програм. Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт каде пливачите можат да настапат во шест старосни категории при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат стокови награди, додека во апсолутната категорија ќе се доделуваат и парични награди.

ОРГАНИЗАТОР: ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ

ДАТА: 11 и 12.11.2017 година

МЕСТО : Олимписки базен Скопје

БАЗЕН: 50 метри 8 стази, температура на вода 26,5°

ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО

КАТЕГОРИИ:

МАШКИ

ЖЕНСКИ

Категорија А

Апсолутна

Апсолутна

Категорија Б

2001/2002

2001/2002

Категорија Ц

2003/2004

2003/2004

Категорија Д

2005/2006

2006/2006

Категорија Е

2007/2008

2007/2008

Категорија Ф

2009 и помлади

2009 и помлади

СТАРТАРИНА: 180 денари по старт за домашни натпреварувачи , а за гости од странство 3 евра по старт.

ПРАВО НА УЧЕСТВО: Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

ПРОГРАМА

I дел

Сабота 11.11.2017 09:00 часот

(Распливување 08:00)

50 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
50 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
400 мешано	м/ж	А,Б,Ц,
1.500 слободно	м/ж	А

II дел

Сабота 11.11.2017 17:00 часот

(Распливување 16:00)

50 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 делфин	м/ж	А,Б,Ц,
100 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,
400 слободно	м/ж	А,Б,Ц

III дел

Недела 12.11.2017 09:00 часот

(Распливување 08:00)

50 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
800 слободно	м/ж	А

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м и 1500м слободно на 8 натпреварувачи во машката и 8 во женската категорија според најдобро испливано време.

СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ САБОТА 16:45 ЧАСОТ
САБОТА 21:00 ЧАСОТ КОКТЕЛ ЗА ТРЕНЕРИТЕ И СПОНЗОРИТЕ

МЕДАЛИ: Првите тројца натпреварувачи од секоја категорија во секоја дисциплина добиваат медали.

НАГРАДИ: Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди додека пливачите од останатите категорија вредни стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови според ФИНА таблица во четири најдобри дисциплина

НАЈДОБАР КЛУБ: За најдобар клуб се прогласува оној кој ќе освои најголем број медали со збир на сите негови пливачи и добива награда парична награда..

ПРИЈАВИ: пријавите се примаат најкасно до **07.11.2017** година на адреса ПК „ДЕЛФИН„СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје.

Пливачкиот митинг ќе се одржи според правилата на Пливачката федерација на Македонија, Светската пливачка федерација и според законот за спорт на Република Македонија.

Со поднесувањето на пријавата, клубот кој ги пријавува пливачите потврдува дека пливачите се здравствено способни за натпреварувањето, односно ја сносат одговорноста за нивната здравствена способност.

e-mail: aleksandar@yahoo.com,

Tel: + 389 78 386 236, + 38922431587, faks: + 389 2 2431 587

ОТКАЗИ: Откажете се уважуваат најкасно до **09.11.2017** godina.

Техничкиот состанок ќе се одржи на ден 10.11. 2017 во 20:00 часот во просториите на Олимпискиот базен Центар.

СМЕСТУВАЊЕ: Натпреварувачите сами ги сносат патните и ихотелските трошкови информации на телефон + 389 703609936 Стефан Јакимовски.

ПК “ДЕЛФИН”СКОПЈЕ

